



Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

Мермерен Комбинат АД Прилеп

31 декември 2015 година

## Содржина

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за парични текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7

## Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO  
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20  
1000 Skopje  
Macedonia

T +389 (2) 3214 700  
F +389 (2) 3214 710  
[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)

До Раководството и Акционерите на  
Мермерен Комбинат АД Прилеп

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи (“Финансиски Извештаи”) на Мермерен Комбинат АД Прилеп (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2015 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки вклучени на страните од 3 до 43.

### *Одговорност на Раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

***Мислење***

Според наше мислење, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2015 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Скопје,  
14 март 2016 година

Грант Торнтон ДОО Скопје

---

Управител  
Марјан Андонов

---

Овластен Ревизор  
Марјан Андонов

## Извештај за финансиската состојба

	Бел.	(Во 000 МКД) На 31 декември	
		2015	2014
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	5	641,487	725,039
Нематеријални средства	6	121,822	138,528
		<b>763,309</b>	<b>863,567</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	8	412,382	339,437
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	74,994	170,700
Парични средства и еквиваленти	10	201,805	112,346
		<b>689,181</b>	<b>622,483</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>1,452,490</b>	<b>1,486,050</b>
<b>Капитал</b>	11		
Акционерски капитал		541,150	541,150
Останати компоненти на капиталот		124,043	124,043
Акумулирана добивка		443,957	431,151
<b>Вкупен капитал</b>		<b>1,109,150</b>	<b>1,096,344</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Позајмици	12	64,369	179,551
		<b>64,369</b>	<b>179,551</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Позајмици	12	143,870	132,785
Обврски кон добавувачи и останати обврски	13	92,289	72,140
Обврски по даноци	14	42,812	5,230
		<b>278,971</b>	<b>210,155</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>343,340</b>	<b>389,706</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>1,452,490</b>	<b>1,486,050</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото на 14 март 2016 година и потпишани во негово име од:

Георги Димитров  
Претседател на  
Одборот на Директори

Theodoros Malfas  
Главен Извршен  
Директор

Nikos Michalopoulos  
Финансиски Директор

## Извештај за сеопфатната добивка

	Белешки	(Во 000 МКД)	
		Година што завршува на 31 декември	
		2015	2014
Приходи од продажба	15	1,004,709	1,173,034
Цена на чинење на продажбата	16	(456,816)	(509,075)
<b>Бруто добивка</b>		<b>547,893</b>	<b>663,959</b>
Административни и продажни трошоци	17	(197,287)	(229,118)
Останати деловни приходи	19	2,892	11,440
<b>Добивка од редовно работење</b>		<b>353,498</b>	<b>446,281</b>
Финансиски приходи	20	8,061	7,131
Финансиски (расходи)	20	(23,601)	(31,311)
Финансиски (расходи), нето		(15,540)	(24,180)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>337,958</b>	<b>422,101</b>
Данок на добивка	21	(36,910)	-
<b>Добивка за годината</b>		<b>301,048</b>	<b>422,101</b>
<b>Останата сеопфатна добивка за годината</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>301,048</b>	<b>422,101</b>
Тековна добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		<b>301,048</b>	<b>422,101</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</b>		<b>301,048</b>	<b>422,101</b>
<b>Заработувачка по акција – основна и разводнета (во Денари по акција)</b>	24		
- Редовно работење		64,20	90,10
- Прекинато работење		-	-
<b>Вкупно</b>		<b>64,20</b>	<b>90,10</b>
<b>ЕБИТДА</b>		<b>515,063</b>	<b>607,343</b>

## Извештај за промените во капиталот

	Акционер-ски капитал	Останати компоненти на капиталот	Акумулирана добивка	Вкупно
	(Во 000 МКД)			
<b>На 1 јануари 2015</b>	<b>541,150</b>	<b>124,043</b>	<b>431,151</b>	<b>1,096,344</b>
Објавени дивиденди (Бел.11)	-	-	(288,242)	(288,242)
<b>Вкупни трансакции со сопствениците</b>		-	<b>(288,242)</b>	<b>(288,242)</b>
Добивка за годината	-	-	301,048	301,048
Останата сеопфатна добивка:	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	-	-	<b>301,048</b>	<b>301,048</b>
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>541,150</b>	<b>124,043</b>	<b>443,957</b>	<b>1,109,150</b>
<b>На 1 јануари 2014</b>	<b>541,150</b>	<b>159,188</b>	<b>329,702</b>	<b>1,030,040</b>
Објавени дивиденди (Бел.11)	-	(26,095)	(329,702)	(355,797)
<b>Вкупни трансакции со сопствениците</b>		<b>(26,095)</b>	<b>(329,702)</b>	<b>(355,797)</b>
Добивка за годината	-	-	422,101	422,101
<i>Останата сеопфатна добивка:</i>				
Трансфер на ревал. вишок во продадени и расходувани материјални средства	-	(9,050)	9,050	-
<b>Останата сеопфатна добивка</b>	-	<b>(9,050)</b>	<b>9,050</b>	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	-	<b>(9,050)</b>	<b>431,151</b>	<b>422,101</b>
<b>На 31 декември 2014</b>	<b>541,150</b>	<b>124,043</b>	<b>431,151</b>	<b>1,096,344</b>

## Извештај за парични текови

Белешки	(Во 000 МКД)	
	Година што завршува на 2015	31 декември 2014
<b>Оперативни активности</b>		
Добивка пред оданочување	337,958	422,101
Корекции за:		
Амортизација и депрецијација	6	161,062
Расход од оштетување и отпис на побарувања	17	205
Кусоци	17	-
Растур, расипување и крш	17	2,176
Расход од обезвреднување на застарени залихи	17	12,418
Нето евидентирана вредност на отпишана опрема	17	109
Загуба од продадени материјални средства	17	163
Отпис на обврски	19	(87)
Отпис на обврски по дивиденди	19	(43)
Приход од ослободување на резервација на побарувања	19	-
Приход од продадени материјални средства	19	-
Приход од наплата на претходно резервирани побарувања	19	(108)
Финансиски расходи, нето	20	11,390
<b>Добивка од работење пред промени во оперативен капитал</b>	<b>525,746</b>	<b>621,406</b>
Промени во оперативниот капитал:		
Залихи	(87,539)	(19,818)
Побарувања од купувачи и останати побарувања	52,373	69,859
Обврски кон добавувачи и останати обврски	21,186	(64,923)
Готовина во деловното работење	511,766	606,524
Платени камати	(12,051)	(19,666)
Платен данок на добивка	-	(4,804)
<b>Парични текови од деловното работење</b>	<b>499,715</b>	<b>582,054</b>
<b>Инвестициони активности</b>		
Набавка на материјални средства	(60,587)	(79,574)
Набавка на нематеријални средства	(1,980)	(9,944)
Прилив од продажба на опрема	988	3,148
Примени камати	383	456
<b>Парични текови (употребени во) инвестициони активности</b>	<b>(61,196)</b>	<b>(85,914)</b>
<b>Финансиски активности</b>		
(Отплата на позајмици)	(132,442)	(486,410)
Прилив на позајмици	28,345	422,212
Платени дивиденди и поврзани даноци	(244,963)	(398,972)
<b>Парични текови (употребени во) фин. активности, нето</b>	<b>(349,060)</b>	<b>(463,170)</b>
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти	89,459	32,970
Парични средства и еквиваленти на почетокот	10	112,346
<b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>	<b>10</b>	<b>201,805</b>
		<b>112,346</b>



# Белешки кон финансиските извештаи

## 1 Општи информации

Мермерен Комбинат А.Д. Прилеп (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано и со седиште во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Крушевски пат“ бб, Прилеп, Република Македонија.

Друштвото е во мнозинска сопственост на Stone Works Holding Cooperatief U.A., (компанија основана во Холандија), која на датумите на известување поседува 88.4% од акционерскиот капитал Друштвото.

Акциите на Друштвото котираат на Македонската берза за хартии од вредност и на Атинската берза за хартии од вредност преку ЕЛПИС статус (потврди од грчки депозитар).

Основната дејност на Друштвото вклучува ископ, обработка и дистрибуција на мермер и декоративен камен. Друштвото потпиша договор за концесија за право на ископ со важност до 2030 година. Друштвото ги врши деловните активности на домашен и странски пазари, и со состојба на 31 декември 2015 година вработува 351 лица (2014: 329 лица).

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 192/2015) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)**

**Основи за подготовка (продолжува)**

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се изготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2015 и 2014. Тековните и споредбените податоци во рамки на овие финансиски извештаи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку нагласено.

**2.2 Трансакции во странска валута**

*Функционална и презентациска валута*

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите законски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациска валута на Друштвото.

*Трансакции и салда*

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари“) по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните.

	<b>31 декември 2015</b>	<b>31 декември 2014</b>
1 УСД	56.3744 Денари	50.5604 Денари
1 ЕУР	61.5947 Денари	61.4814 Денари
Прос. курс на Евро	61.6098 Денари	61.6228 Денари

**2.3 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по нивната ревалоризирана вредност, утврдена по пат на проценка извршена од независни овластени проценители, намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување. Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во рамките на капиталот на Друштвото. Кога ревалоризираните средства се расходуваат или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на акумулираните добивки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Депрецијацијата се пресметува во Извештајот за сеопфатната добивка според право-пропорционалната метода во текот на проценетиот корисен век на недвижностите, постројките и опремата. Изградените недвижности, постројки и опрема се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Проценетиот корисен век е како што следи:

Згради	20 години
Машини	4-10 години
Погонска опрема	4-10 години
Моторни возила и мебел	4-5 години
Нематеријални средства	5-16 години

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиската состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.5).

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите од оттуѓување со евидентираните износ и се евидентираат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати приходи или останати расходи.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во моментот на нивното настанување. Унапредувањата на постоечките средства се капитализираат само доколку тоа ги зголемува идните економски користи опфатени во ставката на недвижности, постројки и опрема.

## 2.4 Нематеријални средства

### Средства за истражување и развој

Средствата за истражувачки активности кои се превземаат со цел да се добијат нови научни или технички познавања и разбирања се евидентираат во Извештајот за сеопфатната добивка како трошоци во моментот на нивното настанување. Средствата за развојни активности, со кои наодите од истражувањата се внесуваат во план или дизајн за производство на нови или значително подобрени производи и процеси се капитализираат доколку производот или процесот е технички или комерцијално оправдан и Друштвото има доволно ресурси за реализирање на развојот. Капитализираните трошоци ги вклучуваат набавната вредност на материјалите, директна работна сила и соодветен дел од општите трошоци. Останатите трошоци за развој се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како трошоци во моментот на нивното настанување. Капитализираните развојни трошоци се евидентираат по набавна вредност намалена за исправка на вредноста и загуби од оштетување. Амортизација се признава во тековните расходи користејќи праволиниска метода во текот на периодот на очекувана корист, кој се проценува дека изнесува пет години.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Сметководствени политики (продолжува)

Нематеријални средства (продолжува)

*Трошоци за отворање на нови подрачја*

Друштвото ги признава трошоците за отворање на нови подрачја како средства ако и само ако следните услови се исполнети:

- Веројатно е дека идните економски бенефити (подобрен пристап до локациите со руда) поврзани со отворање на нови подрачја, ќе се прелеат на сметка на Друштвото;
- Друштвото може да ја идентифицира компонентата локалитетот со руда до кое место пристапот е подобрен; и
- Трошоците кои се однесуваат на отворањето на нови подрачја поврзани со компонентата можат да бидат измерени.

Средствата за отворање на нови подрачја се евидентираат како дополнување на нематеријални средства. Почетно, тие се мерат по набавна вредност, а тоа е акумулација на трошоци кои се директно направени за вршење на активност за отворање на нови подрачја која го подобрува пристапот до идентифицираната компонента или руда, плус распределба на припишани индиректни трошоци. Трошоците поврзани со инцидентно работење не се вклучени во цената на средствата потребни за отворање нови подрачја. По почетното признавање, средствата за отворање нови подрачја се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и помалку поради загуби од оштетувања, доколку ги има. Средствата за отворање на нови подрачја ќе се амортизираат врз систематска основа, во текот на очекуваниот век на идентификуваната компонента на рудата која е попристапна поради отворањето на подрачјето.

*Останати нематеријални средства*

Трошоците за стекнување права и лиценци и софтвер се капитализирани и амортизирани користејќи праволиниска метода во текот на период од пет години.

## **2.5 Оштетување на нефинансиски средства**

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентируваниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентируваниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатната добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## **2.6 Финансиски средства**

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до моментот на нивното доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целта поради која финансиските средства биле набавени. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

### ***Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби***

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства кои се наменети за тргување. Финансиското средство се класифицира во оваа категорија доколку е стекнато претежно со цел за продажба на краток рок. Средствата од оваа категорија се класифицираат како тековни средства и се евидентираат по објективна вредност при што промената во објективната вредност се признава во тековните приходи или расходи. На датумот на известување Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

### ***Финансиски средства кои се чуваат до доспевање***

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање на недеривативни финансиски средства или определени плаќања и фиксно доспевање кои раководството на Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање. На датумот на известување Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

### ***Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Тие се класифицираат како нетековни средства.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања и пари и парични еквиваленти.

### ***Финансиски средства расположливи за продажба***

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства, освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. На датумот на известување Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

### ***Признавање и мерење на финансиските средства***

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Позајмиците и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се евидентираат по објективна вредност преку добивката или загубата иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци. Добивките и загубите кои произлегуваат од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како “останати (загуби)/добивки нето” во периодот кога настануваат.

Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивки и загуби од вложувања во хартии од вредност.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од финансиските приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба Друштвото врши проценка дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Во случај кога хартиите од вредност се класифицирани како расположливи за продажба, значителен или пролонгиран пад на објективната вредност на хартијата од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба, кумулативната загуба-измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку Извештајот за сеопфатната добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата е подетално опишано во продолжение на оваа Белешка.

**Оштетување на финансиски средства****a. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност**

На крајот на секој пресметковен период, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средството (настан на загуба) и дека настанот или настаните на загуба имаат влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните кредитни загуби кои не се случиле) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во Извештајот на сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатната добивка.

**б. Финансиски средства расположливи за продажба**

На крајот на секој пресметковен период, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во под точка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатната добивка.

**2.7 Пребивање на финансиските инструменти**

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

**2.8 Залихи**

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Трошокот на залихите се одредува користејќи го методот на пондендиран просек. Трошокот за готовите производи и за производство во тек вклучува трошоци направени за дизајнирање, за суровини, директна работна сила, други директни трошоци и општи трошоци на производство (утврдени врз основа на нормалниот оперативен капацитет). Трошокот на залихите не ги вклучува трошоците по камати за позајмици. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за применливите променливи продажни трошоци.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## **2.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни средства. Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Посебно значајните должници се тестирани за оштетување секој поединечно. Останатите должници се испитуваат заеднички во групи кои имаат слични карактеристики на кредитен ризик.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, а расходот се признава во Извештајот за сеопфатната добивка во рамките на продажни и административни трошоци. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува во сметката за резервирање поради оштетување за побарувања од купувачи. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат во рамките на продажни и административни трошоци во Извештајот за сеопфатната добивка.

## **2.10 Парични средства и еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## **2.11 Капитал, резерви, нераспределени добивки и дивиденди**

### **(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од објективната вредност на монетарните влогови од страна на акционерите.

### **(б) Резерви**

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони и задолжителни резерви се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

### **(в) Акумулирани добивки**

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

### **(г) Дивиденди**

Дивидендите се признаени како обврски во периодот во кој што се одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се објавени по датумот на Извештајот за финансиската состојба се објавени во Белешката за настани по датумот на известување.

## **2.12 Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

### ***Обврски кон добавувачи и други обврски***

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

### ***Позајмици***

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски обврски (продолжува)**

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

**2.13 Трошоци за позајмување**

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

**2.14 Тековен и одложен даночен расход**

Тековниот даночен расход за претметковниот период претставува сума од тековниот и одложениот данок на добивка.

***Тековен данок на добивка***

Во периодот од 01 јануари 2009 до 31 декември 2013 година, тековниот даночен расход по стапка од 10%, се пресметува на непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица.

Во текот на 2014 година се донесе нов закон за данок на добивка кој се однесува за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој даноците на добивка по стапка од 10% се базирани на добивката искажана во Извештајот за сеопфатна добивка корегирани за помалку искажаните приходи и непризнаените расходи за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Деловните ентитети можат да ги користат даночните загуби од тековниот период за пребивање со платените даноци кои се однесуваат на одреден период, или пак за намалување или елиминација на даночните обврски за идните периоди.

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 за дивиденди и други распределби од добивката, имаат обврска да пресметаат И платат данок на добивка.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Тековен и одложен даночен расход (продолжува)*****Одложен данок на добивка***

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

**2.15 Надоместоци за вработените*****Придонеси за пензиско осигурување***

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите се плаќаат на првиот и вториот пензиски фонд одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

***Краткорочни користи за вработените***

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно. Друштвото исплаќа на вработените краткорочни користи на вработените согласно законската регулативе, како и надоместок за неискористен годишен одмор.

***Обврски при пензионирање на вработените***

Друштвото, согласно законската регулатива исплаќа посебна минимална сума на вработените при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

### **2.16 Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

-Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

-Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

### **2.17 Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на временската вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни загуби од работење.

### **2.18 Признавање на приходи и расходи**

Приходот се состои од приходи од продажба на производи и од извршени услуги. Приходот од главните производи и услуги е прикажан во Белешка 15.

Приходот се евидентира/признава според објективната вредност на надоместоците кои Друштвото ги примило или очекува да ги прими од продажба на производи или обезбедување на услуги без данок на продажба, рабат и продажни дисконти.

Друштвото го применува критериумот за признавање на приходот кој е претставен подолу при секој засебен дел од продажната трансакција за да може да ја прикаже природата на трансакцијата. Надоместокот кој се добива од овие трансакции се евидентира како посебна компонента земајќи ја во предвид објективната вредност на секоја компонента.

Приходот се признава кога истиот може да се измери, кога е веројатна наплатата, трошокот кој е направен или може да биде направен, реално може да се измери и кога се исполнети сите критериуми за различните активности на Друштвото. Овие критериуми се засноваат врз база на производите и услугите кои им се обезбедуваат на купувачите и условите од договорот кај секој случај како и подолу наведеното:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

**Приходи од продажба - продажба на големо- мермерни блокови и плочи**

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

**Приход од обезбедување на услуги**

Приходот од обезбедување на услуги се признава за периодот во кој се обезбедуваат услугите и се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

**Приход од камата**

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

**2.19 Преземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Неизвесните средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи.

Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирања доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

**2.20 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде што еден од субјектите го контролира другиот или има значително влијание врз финансиските или деловните одлуки на другиот субјект.

**2.21 Известување по оперативни сегменти**

Сегмент претставува посебна група на средства и деловни активности со кои се обезбедуваат производи или услуги кои подлежат на ризик и награди и се различни од другите сегменти. Географскиот сегмент обезбедува производи и услуги во одредено економско опкружување кое е подложно на ризици кои се разликуваат од ризиците кај други географски сегменти.

**2.22 Настани по датумот на известување**

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни финансиски ризици, вклучувајќи кредитен ризик, како и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Одборот на директори врз основа на претходно одобрени документирани политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, каматниот ризик, кредитниот ризик, употребата на соодветни хартии од вредност и вложување на вишок ликвидни средства.

#### 3.2 Пазарни ризици

##### Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународни пазари и е изложено на ризици од курсни разлики кои произлегуваат од изложеност кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Одборот на директори на Друштвото е одговорен за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути и неговите операции се следат дневно од страна на Раководството.

Евидентираната вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валута е како што следи:

Средства		2015 000 МКД	2014 000 МКД
Парични средства и еквиваленти	ЕУР	191,625	101,485
Парични средства и еквиваленти	УСД	-	4,232
Побарувања од купувачи - странски купувачи	ЕУР	59,010	104,208
Побарувања од купувачи - странски купувачи	УСД	4,668	3,907
		<b>255,303</b>	<b>213,832</b>
<b>Обврски</b>			
Обврски кон добавувачи - странски добавувачи	ЕУР	(8,273)	(9,715)
Обврски кон добавувачи - странски добавувачи	УСД	(40)	(308)
Обврски кон добавувачи - странски добавувачи	ГБП	(2,522)	(601)
Обврски кон добавувачи - странски добавувачи	СЕК	-	(98)
Позајмици	ЕУР	(170,359)	(244,398)
		<b>(181,194)</b>	<b>(255,120)</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од курсни разлики (продолжува)

Анализа на сензитивноста на странската валута

	Нето износ во МКД	+1%	+5%	-1%	-5%
<b>31 декември 2015</b>					
ЕУР	72,003	720	-	(720)	-
УСД	4,628	-	231	-	(231)
ГБП	(2,522)	-	(126)	-	126
Добивка или загуба	74,109	720	105	(720)	(105)
<b>31 декември 2014</b>					
	Нето износ во МКД	+1%	+5%	-1%	-5%
ЕУР	(48,420)	(484)	-	484	-
УСД	7,831	-	392	-	(392)
ГБП	(601)	-	(30)	-	30
СЕК	(98)	-	(5)	-	5
Добивка или загуба	(41,288)	(484)	357	484	(357)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1% додека на останатите странски валути се врши корекција за 5%. Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на еврото за +/- 1%. додека пак за останатите странски валути за +/- 5%.

*Ризик од каматни стапки*

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки најмногу поради долгорочната обврска на Друштвото по основ на долг со варијабилна каматна стапка. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки (продолжува)

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на ризици од каматни стапки:

	2015 000 МКД	2014 000 МКД
<b>Средства</b>		
<i>Без каматна стапка:</i>		
Побарувања од купувачи и останати побарувања	60,111	105,681
Парични средства и еквиваленти	94	76
	<b>60,205</b>	<b>105,757</b>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Парични средства и еквиваленти	201,711	112,270
	<b>201,711</b>	<b>112,270</b>
<b>Вкупно средства</b>	<b>261,916</b>	<b>218,027</b>
<b>Обврски</b>		
<i>Без каматна стапка:</i>		
Обврски кон добавувачи и останати обврски	82,211	66,234
	<b>82,211</b>	<b>66,234</b>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Позајмици	1,621	2,672
	<b>1,621</b>	<b>2,672</b>
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици	206,618	309,664
<b>Вкупно обврски</b>	<b>290,450</b>	<b>378,570</b>
<b>Каматна сензитивност</b>	<b>206,618</b>	<b>309,664</b>

Номиналните каматни стапки изнесуваат од 6 - месечен Еурибор + 4% или 6 - месечен Еуро либор + 4% (2014: 6 - месечен Еурибор + 4% или 6 - месечен Еуро либор + 4%).

Анализа на сензитивноста на каматните стапки

<b>На 31 декември 2015</b>	Нето износ во 000 МКД	2%	-2%
Позајмици со променлива каматна стапка	(206,618)	(4,132)	4,132
<b>На 31 декември 2014</b>	Нето износ во 000 МКД	2%	-2%
Позајмици со променлива каматна стапка	(309,664)	(6,193)	6,193

### 3.3 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби на Друштвото доколку клиентот или другата страна на финансиските инструменти не си ги исполни обврските од договорот и најчесто настанува од побарувањата од купувачите. Изложеноста на Друштвото на кредитни ризици зависи од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Друштвото има воспоставено политики за продажба на производи и услуги на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба.

Друштвото утврдува надоместок за оштетување кој претставува проценка за направени трошоци во однос на побарувањата од купувачи што се однесува на одредени загуби поврзани со индивидуално значајни изложувања. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба како што е прикажано подолу:

	2015	2014
Класи на финансиски средства - евидентирана вредност(во 000 МКД):		
Парични средства и еквиваленти	201,805	112,346
Побарувања од купувачи и останати побарувања	60,111	105,681
	<b>261,916</b>	<b>218,027</b>

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти не е од материјално значајна вредност затоа што договорните страни се угледни банки со високо ниво на надворешно кредитирање.

Друштвото ја обезбедува својата кредитна изложеност кон клиентите со банкарски гаранции, акредитиви, парични депозити, авансно плаќања итн. Иако Друштвото има значајна кредитна изложеност кон грчките комитенти (околу 60% од продажбата), избраните дистрибутери се претежно извозно ориентирани, факт кој ја минимизира изложеноста на ризик на грчкиот пазар. Според сознанијата, големите потрошувачи на Друштвото, до денес, не доживеале значителни финансиски потешкотии. Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите на 31 декември 2015 година се смета за добар.

Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите и дадените аванси со состојба на датумот на Извештајот за финансиска состојба е обелоденет во Белешка 9.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.4 Ризик од ликвидност

Друштвото ги контролира потребите за ликвидност преку внимателно следење на планираните плаќања на долговите за долгорочни финансиски обврски како и со планирање на паричниот прилив и одлив кој се очекува во секојдневното работење. Потребите за ликвидност се набљудуваат во различни временски интервали. Побарувањата на нето парични средства се споредуваат со расположливите средства за позајмување за да се утврди дали постои недостиг на средства. Оваа анализа покажува дали расположливите средства за позајмување се очекува да бидат доволни во предвидениот период. Друштвото чува парични средства кои овозможуваат управување со потребите од ликвидност за минимален период од 30 денови. Управувањето со долгорочните потреби од ликвидност се врши со помош на средства од кредитни линии.

Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година, договорната доспеаност на обврските на Друштвото (вклучувајќи исплата на камати, доколку е применливо) е прикажана во следната табела:

	Тековни 1 до 12 месеци (000 МКД)	1 до 5 години (000 МКД)	Нетековни Над 5 години (000 МКД)
<b>На 31 декември 2015</b>			
Позајмици со камата	143,870	64,369	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	82,211	-	-
	<b>226,081</b>	<b>64,369</b>	-

	Тековни 1 до 12 месеци (000 МКД)	1 до 5 години (000 МКД)	Нетековни Над 5 години (000 МКД)
<b>На 31 декември 2014</b>			
Позајмици со камата	132,785	179,551	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	66,234	-	-
	<b>199,019</b>	<b>179,551</b>	-

Наведените износи го рефлектираат договорниот недисконтиран паричен тек кој може да се разликува од евидентираната вредност на обврските на датумот на издавање на извештајот.

### 3.5 Управување со ризик на капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се следните :

- Овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана деловна активност со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица
- Да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Управување со ризик на капитал (продолжува)

**Показател на задолженост**

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерски капитал, резерви, ревалоризациони вишоци и акумулирана добивка. Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал.

Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2015 (000 МКД)	2014 (000 МКД)
Позајмици со камата	208,239	312,336
Парични средства и еквиваленти	(201,805)	(112,346)
<b>Нето обврски</b>	<b>6,434</b>	<b>199,990</b>
<b>Акционерски капитал</b>	<b>1,109,150</b>	<b>1,096,344</b>
<b>Показател на задолженост</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>

**3.6 Проценка на објективната вредност**

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. На 31 декември 2015 година не е презентираан финансиски инструмент по објективна вредност.

**3.6.1 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност**

Следната табела ја прикажува евидентираната вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот на финансиската состојба не се евидентирани според објективната вредност:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2015 (000 МКД)	2014 (000 МКД)	2015 (000 МКД)	2014 (000 МКД)
<b>Средства</b>				
Побарувања од купувачи, нето	60,111	105,681	60,111	105,681
Парични средства и еквиваленти	201,805	112,346	201,805	112,346
<b>Вкупно средства</b>	<b>261,916</b>	<b>218,027</b>	<b>261,916</b>	<b>218,027</b>
<b>Обврски</b>				
Позајмици	208,239	312,336	208,239	312,336
Обврски кон добавувачи и останати обврски (без обврски за данок)	82,211	66,234	82,211	66,234
<b>Вкупно обврски</b>	<b>290,450</b>	<b>378,570</b>	<b>290,450</b>	<b>378,570</b>

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)**

**Проценка на објективна вредност(продолжува)**

***Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност е еднаква со нивната евидентирана вредност поради краткорочното доспевање.

***Останати финансиски средства***

Објективната вредност на монетарните средства кои ги вклучуваат паричните средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната евидентирана вредност поради доспеаноста која е пократка од 3 месеци.

***Обврски кон добавувачи и обврски од позајмици***

Објективната вредност на обврските кон добавувачи и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање. Објективната вредност на позајмиците со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки за специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

#### **4           Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од други извори. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

###### *Оштетување на нефинансиски средства*

Загуба од оштетување се признава во износ за кој евидентираниот износ на средството или единицата која генерира парични средства ја надминува својата надоместлива вредност. При утврдување на надоместливата вредност, Раководството ги евалуира очекуваните цени и паричните текови од секоја единица што генерира парични средства и утврдува соодветна каматна стапка при пресметување на сегашната вредност на тие парични текови.

###### *Оштетување на финансиски средства*

###### *Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања*

Друштвото пресметува оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценети загуби што резултираат од неможноста на купувачите да ги извршат бараните плаќања. Проценката се базира на старосната структура на побарувањата од купувачи и отпишувањата во минатото, кредитоспособноста на купувачите и промените во условите за плаќање на купувачите, кога се евалуира адекватноста на загубата поради оштетување за спорните побарувања. Тука се вклучени претпоставки за однесувањето на купувачите во иднина и резултиракката наплата во иднина. Ако се влошува финансиската состојба на купувачите, реалното отпишување на тековно постоечките побарувања може да биде поголемо од очекуваното и може да го надмине нивото на досега признатите загуби поради оштетување.

###### *Корисниот век на средствата кои се амортизираат*

Раководството врши проверка на корисниот век на средствата кои се амортизираат на секој датум на известување. Раководството проценило дека корисниот век го претставува очекуваното користење на средството. Евидентираниите износи се анализирани во Белешка 5 и 6. Сепак, фактичките резултати може да се разликуваат поради технолошката застареност.

##### *Залихи*

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. При утврдување на нето реализационата вредност, се зема најобјективниот доказ / податоци расположливи при правењето на проценките.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште и згради	Машини и опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
<b>На 01 јануари 2014</b>				
Набавна или ревалоризациона вредност	319,801	1,178,564	10,298	1,508,663
Исправка на вредноста и оштетување	(112,427)	(600,370)	-	(712,797)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>207,374</b>	<b>578,194</b>	<b>10,298</b>	<b>795,866</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2014</b>				
Почетна нето евидентирана вредност	207,374	578,194	10,298	795,866
Набавки, нето од трансфери од инв. во тек	18,848	62,616	(1,890)	79,574
Отуѓувања, нето	(6,073)	(948)	-	(7,021)
(Депрецијација) за годината	(14,380)	(129,000)	-	(143,380)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>205,769</b>	<b>510,862</b>	<b>8,408</b>	<b>725,039</b>
<b>На 31 декември 2014 / 01 јануари 2015</b>				
Набавна или ревалоризациона вредност	327,655	1,236,439	8,408	1,572,502
Исправка на вредноста и оштетување	(121,886)	(725,577)	-	(847,463)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>205,769</b>	<b>510,862</b>	<b>8,408</b>	<b>725,039</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2015</b>				
Почетна нето евидентирана вредност	205,769	510,862	8,408	725,039
Набавки, нето од трансфери од инв. во тек	4,302	58,462	(2,177)	60,587
Отуѓувања, нето	(78)	(1,182)	-	(1,260)
(Депрецијација) за годината	(14,873)	(128,006)	-	(142,879)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>195,120</b>	<b>440,136</b>	<b>6,231</b>	<b>641,487</b>
<b>На 31 декември 2015</b>				
Набавна или ревалоризациона вредност	331,787	1,293,193	6,231	1,631,211
Исправка на вредноста и оштетување	(136,667)	(853,057)	-	(989,724)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>195,120</b>	<b>440,136</b>	<b>6,231</b>	<b>641,487</b>

### Отуѓувања

Во текот на 2015 година, Друштвото продаде опрема за износ од 988 илјади Денари, чија нето сегашна вредност изнесува 1,151 илјади Денари (набавна вредност од 1,454 илјади Денари и акумулирана амортизација во износ од 303 илјади Денари). Остварена е загуба од овие трансакции во износ од 163 илјади Денари, која е вклучена во административни и продажни трошоци (види Белешка 17).

Исто така, во текот на 2015 година, Друштвото расходува неупотребливи кабинни, канцелариска опрема и комјутери чија нето сегашна вредност изнесува 109 илјади Денари (набавна вредност од 442 илјади Денари и кумулирана амортизација во износ до 313 илјади Денари) (види Белешка 17).

### Инвестиции во тек

На 31 декември 2015 година, инвестициите во тек во износ од 6,231 илјади Денари се однесуваат на поголеми поправки на опремата.

### Залог врз недвижностите, постројките и опремата

Со состојба на ден 31 декември 2015, Друштвото има дадено заложни права - хипотеки врз дел од своите недвижности (види Белешка 12). На датумот на известување, нивната проценета вредност изнесува 548,902 илјади Денари (види Белешка 25).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Моторни возила под финансиски закуп

Набавната и исправката на вредноста на моторните возила набавени по пат на финансиски лизинг со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година година е како што следи:

	2015	2014
Набавна вредност	4,681	4,681
Акумулирана амортизација	(3,160)	(2,347)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1,521</b>	<b>2,334</b>

## 6 Нематеријални средства

	Софтвер	Трговски знаци	Средства за истраж. и развој	Немат. сред. во подготовка	Вкупно
<b>На 01 јануари 2014</b>					
Набав.или ревалор.вредност	7,423	6,562	38,588	109,193	161,766
Исправка на вредноста	(1,950)	(2,551)	(10,999)	-	(15,500)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5,473</b>	<b>4,011</b>	<b>27,589</b>	<b>109,193</b>	<b>146,266</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2014</b>					
Почетна нето евидент.вредност	5,473	4,011	27,589	109,193	146,266
Набавки, нето од пренос од инвест.во тек	1,699	548	116,890	(109,193)	9,944
(Амортизација) за годината	(1,560)	(1,142)	(14,980)	-	(17,682)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>5,612</b>	<b>3,417</b>	<b>129,499</b>	<b>-</b>	<b>138,528</b>
<b>На 31 декември 2014 / 1 јануари 2015</b>					
Набав.или ревалор.вредност	9,122	7,110	155,478	-	171,710
Исправка на вредноста	(3,510)	(3,693)	(25,979)	-	(33,182)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5,612</b>	<b>3,417</b>	<b>129,499</b>	<b>-</b>	<b>138,528</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2015</b>					
Почетна нето евидент.вредност	5,612	3,417	129,499	-	138,528
Набавки, нето од преноси од инвестиции во тек	286	1,339	292	63	1,980
(Амортизација) за годината	(1,834)	(1,031)	(15,821)	-	(18,686)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>4,064</b>	<b>3,725</b>	<b>113,970</b>	<b>63</b>	<b>121,822</b>
<b>На 31 декември 2015</b>					
Набав.или ревалор.вредност	9,408	8,449	155,770	63	173,690
Исправка на вредноста	(5,344)	(4,724)	(41,800)	-	(51,868)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>4,064</b>	<b>3,725</b>	<b>113,970</b>	<b>63</b>	<b>121,822</b>

Салдото на нематеријалните средства во подготовка на 01 јануари 2014 година во износ од 109,193 илјади Денари се однесува на активности поврзани со отстранување на земјиште и отварање подрачје на локалитетот на рудникот. Со оглед на тоа дека извршените активности се однесуваат на развојната и пред-производствената фаза, Друштвото ги капитализираше вкупните трошоци како нематеријално средство во Извештајот за финансиската состојба. Производството во истиот локалитет на рудникот започна во 2014 година, со што соодветното материјално средство беше целосно признаено. Амортизацијата на ова средство е пресметана пропорционално на производството за периодот.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### Нематеријални средства (продолжува)

Од вкупната амортизација и депрецијација за годината што заврши на 31 декември 2015 во износ од 161,565 илјади Денари (2014: 161,062 илјади Денари), износот од 152,954 илјади Денари (2014: 153,974 илјади Денари) е алоциран во цена на чинење на продажбата, додека преостанатите 8,611 илјади Денари (2014: 7,088 илјади Денари) - во административни и продажни трошоци (види Белешка 17).

### 7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на Извештајот за финансиска состојба за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Кредити и побарувања	Средства по објективна вредност преку добивки и загуби	Расположливи за продажба	Вкупно
<b>31 декември 2015</b>				
<b>Средства според Извештајот за фин. состојба</b>				
Побарувања од купувачи и останати побарувања (без аванси)	60,111	-	-	60,111
Парични средства и еквиваленти	201,805	-	-	201,805
	<b>261,916</b>	-	-	<b>261,916</b>
<b>Обврски според Извештајот за фин. состојба</b>				
Позајмици со камата		-	208,239	208,239
Добавувачи и останати обврски(без аванси)		-	82,211	82,211
		-	<b>290,450</b>	<b>290,450</b>
<b>31 декември 2014</b>				
<b>Средства според Извештајот за фин. состојба</b>				
Побарувања од купувачи и останати побарувања (без аванси)	105,681	-	-	105,681
Парични средства и еквиваленти	112,346	-	-	112,346
	<b>218,027</b>	-	-	<b>218,027</b>
<b>Обврски според Извештајот за фин. состојба</b>				
Позајмици со камата		-	312,336	312,336
Добавувачи и останати обврски(без аванси)		-	66,234	66,234
		-	<b>378,570</b>	<b>378,570</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 8 Залихи

	2015	2014
Производство во тек	264,296	266,455
Готови производи	83,769	24,792
Резервни делови	42,002	30,758
Суровини	13,077	8,290
Трговски стоки	6,683	5,863
Останато	2,555	3,279
	<b>412,382</b>	<b>339,437</b>

Во текот на 2015 година, Друштвото призна трошок за растур, расипување и крш во износ од 2,176 илјади Денари (2014: 3,151 илјади Денари) вклучен во административни и продажни трошоци (види Белешка 17).

Понатаму во текот на 2015 година, Друштвото изврши проценка на нето реализационата вредност на залихите врз основа на што ја намали нивната вредност во вкупен износ од 23,602 илјади Денари (2014: 35,468 илјади Денари), при што износот од 11,184 илјади Денари (2014: -) е алоциран во цена на чинење на продажбата, додека преостанатите 12,418 илјади Денари (2014: 17,734 илјади Денари) во административни и продажни трошоци (види Белешка 17).

## 9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2015	2014
<b>Побарувања од купувачи</b>		
Домашни купувачи	1,372	1,587
Странски купувачи	53,525	97,714
Побарувања од поврзани субјекти (види Белешка 23)	8,075	9,593
	<b>62,972</b>	<b>108,894</b>
Намалено за: резервирања за оштетување	(4,317)	(4,486)
	<b>58,655</b>	<b>104,408</b>
<b>Останати побарувања</b>		
Аванси на добавувачи	6,653	6,610
Однапред платен ДДВ	5,965	8,897
Одложени трошоци	2,265	1,472
Однапред платена дивиденда (Белешка 11)	-	43,236
Однапред платен данок на добивка	-	4,804
Останати тековни побарувања	1,456	1,273
	<b>16,339</b>	<b>66,292</b>
Намалено за: резервирања за оштетување	-	-
	<b>16,339</b>	<b>66,292</b>
<b>Побарувања од купувачи и останати побарувања</b>	<b>74,994</b>	<b>170,700</b>

Со состојба на 31 декември 2015 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

	Недоспеани и неоштетени	Доспеани но неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	58,266	7,042	4,317	69,625
Намалено за резервирање поради оштетување	-	-	(4,317)	(4,317)
	<b>58,266</b>	<b>7,042</b>	<b>-</b>	<b>65,308</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2014 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

	Недоспеани и неоштетени	Доспеани но неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	88,623	22,395	4,486	115,504
Намалено за резервирање поради оштетување	-	-	(4,486)	(4,486)
	<b>88,623</b>	<b>22,395</b>	<b>-</b>	<b>111,018</b>

Анализата на старосната структура на доспеани но неоштетени побарувања од купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2015 година е како што следи:

	Домашни	Странски	Аванси	Вкупно
До 1 година	-	389	6,650	7,039
Над 1 година	-	-	3	3
	<b>-</b>	<b>389</b>	<b>6,653</b>	<b>7,042</b>

Анализата на старосната структура на доспеани но неоштетени побарувања од купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2014 година е како што следи:

	Домашни	Странски	Аванси	Вкупно
До 1 година	163	15,622	6,592	22,377
Над 1 година	-	-	18	18
	<b>163</b>	<b>15,622</b>	<b>6,610</b>	<b>22,395</b>

Промените во сметката на резервирање поради оштетување на побарувањата од купувачите за годините коишто завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 се како што следи:

	2015	2014
<b>На 1 јануари</b>	<b>4,486</b>	<b>22,664</b>
Отпис на оштетени претходно резервирани побарувања	(256)	(12,400)
Приход од наплата на претходно резервирани поб. (Бел.19)	(108)	(98)
Приход од ослободување на резервација (Белешка 19)	-	(6,148)
Тековен реход од оштетени побарувања (Белешка 17)	189	473
Курсни разлики	6	(5)
<b>На 31 декември</b>	<b>4,317</b>	<b>4,486</b>

Во текот на 2015 година, Друштвото изврши непосреден отпис на целосно ненаплатливи побарувања во износ од 16 илјади Денари (2014: 322 илјади Денари) (Бел.17).

## 10 Парични средства и еквиваленти

	2015	2014
Денарски и девизни сметки во банки	201,711	112,270
Готовина во благајна	94	76
	<b>201,805</b>	<b>112,346</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 11 Капитал

### Акционерски капитал

	Број на акции	Номин.вред. (000 МКД)	Премија (000 МКД)	Вкупно (000 МКД)
Одобрени, издадени и во целост платени обични акции со номинална вредност од 1 Евро				
<b>На 31 декември 2015 и 2014</b>	<b>4,686,858</b>	<b>287,372</b>	<b>253,778</b>	<b>541,150</b>

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година,  
е како што следи:

	Број на акции	Износ во евра	%
Stone Works Holding Cooperatief U.A Netherlands	4,143,357	4,143,357	88.40
Piraeus Bank SA. <sup>1</sup>	468,700	468,700	10.00
Останати – неконтролно учество	74,801	74,801	1.60
	<b>4,686,858</b>	<b>4,686,858</b>	<b>100.00</b>

### Останати компоненти на капиталот

	Законски резерви	Ревалоризац -иони резерви	Вкупно
<b>На 01 јануари 2014</b>	<b>61,851</b>	<b>97,337</b>	<b>159,188</b>
Објавени дивиденди	(26,095)	-	(26,095)
Трансфер на ревал. вишок во продадени и расходуван недвижности, постројки и опрема во акумулирани добивки	-	(9,050)	(9,050)
<b>31 декември 2014 / 01 јануари 2015</b>	<b>35,756</b>	<b>88,287</b>	<b>124,043</b>
<b>31 декември 2015</b>	<b>35,756</b>	<b>88,287</b>	<b>124,043</b>

#### Ревалоризациони резерви

Ревалоризационите резерви, кои со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година,  
изнесуваат 88,287 илјади Денари иницијално се создадени во текот на 2002 година, врз  
основа на извршена независна проценка на недвижностите, постројките и опремата на  
друштвото. Последователните промени (префрлувања во нераспределена добивка) се  
однесуваат на делот на ревалоризационите вишоци вклучени во продадените средства.

#### Законски резерви

Законските резерви, кои со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година изнесуваат  
35,756 илјади Денари, се создадени во текот на годините преку распределба на нето  
добивката по оданочување. Во согласност со законската регулатива, Друштвото има  
обврска секоја година да издвојува 5% од својата годишна нето добивка по  
оданочување, се додека нивото на тие резерви не достигне 10% од регистрираниот  
капитал.

Со одлука на Собранието на Друштвото, резервите може да се распределат за  
дивиденди на акционерите и/или за откуп на сопствени акции.

<sup>1</sup> Во својство на издавачот на сертификати ELPIS

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)  
 Капитал (продолжува)

**Дивиденди**

Согласно Одлука на Редовно Годишно Собрание на акционери број 02-3103/6 од 12 јуни 2015 година, дел од акумулираната добивка во износ од 288,242 илјади Денари (2014: 355,797 Денари) е распределена за исплата на бруто дивиденди.

Во текот на 2015 година, Друштвото исплати дивиденди на своите акционери во бруто износ од 244,963 илјади Денари (2014: 398,972 Денари), Поврзаниот данок вклучен во бруто исплатената дивиденда изнесува 2,835 илјади Денари (2014: 4,803 илјади Денари). Исто така во текот на 2015 година, Друштвото отпиша обврски по дивиденда во износ од 43 илјади Денари.

**12 Позајмици**

	2015	2014
<b>Долгорочни каматоносни позајмици од банки</b>		
Комерцијална Банка ад, Скопје (4,700,000 Еур; кам.стапка 6м.либор.+4%)	80,415	144,481
Комерцијална Банка ад, Скопје (2,364,190 Еур; кам. стапка 6м.Еурибор. +4%)	89,944	99,917
Комерцијална Банка ад, Скопје (123,280,000 Ден; кам. стапка 6.5% год)	36,259	65,266
<i>Обврски за финансиски наем</i>	694	1,541
	<b>207,312</b>	<b>311,205</b>
<b>Намалено за тековна доспеаност на долгорочни позајмици</b>	(142,943)	(131,654)
<b>Вкупно долгорочни позајмици</b>	<b>64,369</b>	<b>179,551</b>
<b>Краткорочни каматоносни позајмици од банки</b>		
Комерцијална Банка ад, Скопје, останати краткорочни	81	4
<i>Обврски за финансиски наем</i>	846	1,127
	<b>927</b>	<b>1,131</b>
<b>Зголемено за тековна доспеаност на долгорочните позајмици</b>	142,943	131,654
<b>Вкупно краткорочни позајмици</b>	<b>143,870</b>	<b>132,785</b>

Позајмиците од домашни финансиски институции се обезбедени со хипотека на дел од имотот на Друштвото (види Белешка 25).

Вкупните новопозајмени средства по кредити и финансиски наем во текот на годината која заврши на 31 декември 2015 изнесуваат 28,345 илјади Денари (2014: 422,212 илјади Денари). Вкупните отплати во текот на истиот период изнесуваат 132,442 илјади Денари (2014: 486,410 илјади Денари).

Планот за отплата на долгорочните позајмици е како што следи:

	2015	2014
Во рок од 12 месеци	142,943	131,654
Во рок од 1 - 2 години	57,061	131,654
Во рок од 2 - 5 години	6,614	46,356
	<b>206,618</b>	<b>309,664</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Позајмици (продолжува)

Долгорочни обврски за финансиски наем се однесуваат на наем на возила. Планот за отплата на обврските за финансиски наем е како што следи:

	2015	2014
Сегашна вредност на плаќањето:		
Во рок од 1 година	846	1,127
Во рок од 1-5 години	694	1,541
Во рок над 5 години	-	-
	<b>1,540</b>	<b>2,668</b>

### 13 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2015	2014
<b>Обврски кон добавувачи</b>		
Домашни добавувачи	54,436	39,683
Странски добавувачи	6,674	6,515
Обврски кон поврзани субјекти (види Белешка 23)	4,161	4,207
	<b>65,271</b>	<b>50,405</b>
<b>Останати тековни обврски</b>		
Обврски кон вработените и раководството	16,251	14,901
Аванси на купувачи	10,078	5,906
Обврски по камати	474	752
Обврски по дивиденди (нето од поврзани даноци)	96	96
Останато	119	80
	<b>27,018</b>	<b>21,735</b>
<b>Вкупно обврски кон добавувачи и останати обврски</b>	<b>92,289</b>	<b>72,140</b>

### 14 Обврски по даноци

	2015	2014
Данок на добивка	36,910	-
Надомест за концесија и други давачки	4,758	4,645
Данок по задршка	725	5
Обврски за персонален данок	419	580
	<b>42,812</b>	<b>5,230</b>

### 15 Приходи од продажба

	2015	2014
Домашен Пазар	56,512	51,748
Странски пазари:		
- Грција	572,442	695,153
- Кипар	7,536	57,245
- Балкан	21,659	29,434
- Кина	183,588	152,185
- Останати пазари	162,972	187,269
Вкупна продажба на странски пазари	948,197	1,121,286
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>1,004,709</b>	<b>1,173,034</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 16 Цена на чинење на продажбата

	2015	2014
Залиха на готови производи и недовршено п/во на 1 јануари	291,247	299,036
Зголемено за: Вкупно производство за годината завршена на 31 декември	526,994	522,171
Зголемено за: Приход од исправка на вредноста на претходно отпишани залихи	5,416	65,170
Намалено за: Исправка на вредноста на залихите и растур, расипување и крш	(13,360)	(20,885)
Намалено за: Приход од корекција на исправка на вредноста на продадените залихи	(5,416)	(65,170)
Намалено за: Залиха на гот.произв.и недовршено п/во на 31 декември	(348,065)	(291,247)
	<b>456,816</b>	<b>509,075</b>

## 17 Административни и продажни трошоци

	За годината завршена на 31 декември 2015		За годината завршена на 31 декември 2014	
	Административни	Продажни	Административни	Продажни
Професионални консултантски услуги	50,533	-	45,153	-
Трошоци на вработени	49,884	14,447	45,502	12,641
Услуги	5,372	8,773	7,267	6,736
Амортизација и депрецијација (Белешка 6)	6,360	2,251	4,862	2,226
Маркетинг и промоции	5,190	16,344	6,627	9,028
Даноци и останати надоместоци	4,562	1,043	5,859	492
Трошоци за оперативен наем	2,510	759	2,117	625
Материјали, резервни делови и енергија	2,136	279	3,033	399
Растур, расипување и крш (Белешка 8)	-	2,176	-	3,151
Нето евидентирана вредност на отпишана опрема	-	109	-	6,073
Загуба од продажба на опрема	-	163	-	-
Расход од оштетување и отпис на побарувања од купувачи	-	205	-	795
Одобрен попуст на купувачи	-	-	-	30,843
Расход од обезвреднување на залихите	-	12,418	-	17,734
Кусоци	-	-	-	24
Останати трошоци и провизии	5,194	6,579	10,935	6,996
	<b>131,741</b>	<b>65,546</b>	<b>131,355</b>	<b>97,763</b>

## 18 Трошоци на вработени

	2015	2014
Нето плати	134,341	125,531
Персонален данок и задолжителни придонеси	61,093	55,088
Трошоци за деловни патувања	1,271	456
Останати надоместоци и трошоци	14,607	16,498
	<b>211,312</b>	<b>197,573</b>

Од вкупните трошоци на вработените за годината која завршува на 31 декември 2015 во износ од 211,312 илјади денари, износот од 146,981 илјади денари е алоциран во цена на чинење на продажбата, додека преостанатите 64,331 илјади денари во административни и продажни трошоци (види Белешка 17).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 19 Останати деловни приходи

	2015	2014
Приход од префактурирање на транспортни трошоци и др. услуги	21,713	26,025
-минус: Трошоци поврзани со погоре наведените услуги	(20,600)	(25,766)
Продадени материјали	373	1,372
Приход од наемнини	259	516
Приход од наплата на претходно резервирани побарувања	108	98
Отпис на обврски	87	156
Приходи од отпис на дивиденди	43	
Приход од ослободување на резервација на побарувања	-	6,148
Добивка од продадени недвижности, постројки и опрема	-	2,206
Останати приходи	909	685
	<b>2,892</b>	<b>11,440</b>

## 20 Финансиски приходи и расходи

	2015	2014
<b>Финансиски приходи</b>		
Приходи по камати	383	456
Позитивни курсни разлики	7,678	6,675
	<b>8,061</b>	<b>7,131</b>
<b>Финансиски расходи</b>		
Трошоци по камати	(11,773)	(19,530)
Банкарски провизии	(3,740)	(4,373)
Негативни курсни разлики	(8,088)	(7,408)
	<b>(23,601)</b>	<b>(31,311)</b>
<b>Финансиски (расходи), нето</b>	<b>(15,540)</b>	<b>(24,180)</b>

## 21 Данок на добивка

Усогласувањето на данокот од добивка со добивката според Извештајот за сеопфатната добивка за 2015 и 2014 е како што следи:

	2015	2014
На 01 Јануари	(10,754)	(477,184)
Добивка пред оданочување	337,958	422,101
Неодбитни трошоци за даночни цели	42,273	50,596
Намалување на даночна основа	(108)	(6,267)
На 31 декември даночен кредит за расходите со одложено признавање	369,368	(10,754)
<b>Данок по стапка од 10%</b>	<b>36,937</b>	-
Намалување	(27)	-
<b>Даночен расход</b>	<b>36,910</b>	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 22 Трошоци според нивната природа

	2015	2014
Трошоци на вработени	211,312	197,573
Амортизација и депрецијација	161,565	161,062
Потрошени материјали, резервни делови и ситен инвентар	98,761	78,899
Енергија и вода	83,585	107,438
Професионални консултантски услуги	50,533	45,153
Услуги	37,731	36,745
Маркетинг и промоции	21,534	15,655
Останати трошоци и провизии	11,776	17,927
Даноци и останати надоместоци	8,994	9,801
Трошоци за оперативен наем	4,002	3,297
Растур, расипување и крш	2,176	3,151
Осигурување	1,400	414
Репрезентација	1,025	644
Транспортни трошоци	764	676
Нето евидентирана вредност на отпишана опрема	272	6,073
Расход од оштетување и отпис на побарувања	205	795
Одобрен попуст на купувачи	-	30,843
Кусоци	-	24
Останати трошоци	19,699	16,890
	<b>715,374</b>	<b>733,060</b>
Промена на вредноста на залихите и обезвреднувања	(61,271)	5,133
	<b>654,103</b>	<b>738,193</b>

## 23 Трансакции со поврзани субјекти

Табелата во продолжение го прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014:

31 декември 2015	Парични средства	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Stone Works Holding Cooperatief U.A Netherlands	-	-	-	-	24,666
Castleblock Limited Nicosia Cyprus	-	-	-	7,550	89
NBGI Private Equity London	-	8,075	4,161	8,075	4,171
Стопанска Банка АД Скопје	410	-	-	-	-
Надоместоци за раководството	-	-	-	-	29,076
	<b>410</b>	<b>8,075</b>	<b>4,161</b>	<b>15,625</b>	<b>58,002</b>

31 декември 2014	Парични средства	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Stone Works Holding Cooperatief U.A Netherlands	-	-	-	-	24,678
Castleblock Limited Nicosia Cyprus	-	-	-	57,244	559
NBGI Private Equity London	-	9,593	4,207	9,593	4,412
Стопанска Банка АД Скопје	416	-	-	-	-
Надоместоци за раководството	-	-	-	-	27,622
	<b>416</b>	<b>9,593</b>	<b>4,207</b>	<b>66,837</b>	<b>57,271</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 24 Заработувачка по акција

Основната, воедно и разводнетата заработувачка по акција е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2015	2014
Добивка расположлива на акционерите на Друштвото	301,048	422,101
Просечен пондериран број на обични акции	4,686,858	4,686,858
<b>Основна и разводнета заработувачка по акција (МКД по акција)</b>	<b>64,20</b>	<b>90,10</b>

## 25 Неизвесни обврски

### Хипотеки

Обезбедените хипотеки се како што следи:

	2015	2014
Недвижности, постројки и опрема	158,207	158,207
Машини и опрема	390,695	390,695
	<b>548,902</b>	<b>548,902</b>

### Гаранции

Обезбедените гаранции се како што следи:

	2015	2014
Издадени од Комерцијална Банка АД Скопје	18,218	9,526
	<b>18,218</b>	<b>9,526</b>

Корисници на гаранциите се добавувачи на Друштвото и Владата на Република Македонија. Гаранциите служат како сигурност дека Друштвото ќе ги плаќа навремено обврските кон добавувачите.

### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2015 година, проценетата денарска противвредност на судските постапки покренати против Друштвото изнесува вкупно 3,876 илјади Денари (2014: 2,733 илјади Денари). Не се антиципирани материјално значајни обврски кои би произлегле од овие судски постапки, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

### Даночни инспекции

Заклучно со 31 декември 2015 година извршени се следните даночни инспекции од страна на даночните органи:

- За ДДВ до 30 јуни 2009;
- За персонален данок на доход за периодот од 1 јануари 2007 до 31 декември 2008;
- За данок на добивка за периодот од 1 јануари 2007 до 31 декември 2012;
- За даноци на концесии до 31 декември 2011;
- За данок по задршка до 31 март 2012.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**Неизвесни обврски (продолжува)**

За неревидираниот даночен период, постои ризик од утврдување на дополнителни даноци и евентуални санкции доколку биде извршена таква даночна инспекција. Друштвото врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да произлезат од даночните инспекции од изминатите години. Раководството смета дека износите кои би можеле да се појават нема да имаат значаен ефект врз финансиските резултати и паричните текови.

**26 Преземени обврски**

**Плаќања за оперативен наем**

Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година, плаќањата за оперативен наем се однесуваат на наем на возила. Распоредот за плаќање на оперативниот наем е како што следи:

	2015	2014
<b>Плаќања за оперативен наем</b>		
Сегашна вредност на плаќањето:		
Во рок од 1 година	1,827	1,824
Во рок од 1-5 години	2,806	4,625
	<b>4,633</b>	<b>6,449</b>

Во текот на 2015 година, Друштвото призна трошоци за наеми во износ од 4,002 илјади Денари (2014: 3,297 илјади Денари) (Белешка 22).

**27 Договори за концесија**

Во текот на 2000 и 2001 година, Друштвото и Министерството за Економија на Република Македонија потпишаа неколку договори за концесија за целите на истражување и експлоатација на локални наоѓалишта на ресурси за мермер. Согласно иницијалните одредби, Друштвото има добиено концесија за горенаведените активности за период од 30 години.

Во продолжение се дадени основните одредби од договорите за концесија согласно со кои Друштвото ги има следните обврски:

- Годишен надоместок за користење на локацијата за која е издадена концесијата во износ од 353 илјади Денари, и
- Надоместок за концесија на продадени количини на комерцијален мермер врз основа на Методологијата утврдена од Министерството за Економија на РМ за:
  - блокови 5% од вредноста на материјалот утврден во износ од 18 илјади Денари по метар кубен;
  - томболони 5% од вредноста на материјалот утврден на 9 илјади Денари по метар кубен;
  - материјал различен од блокови и томболони, кршен или мелен 20 Денари по тон.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 28 Известување по оперативни сегменти

На 31 декември 2015 и 2014 година, Друштвото е организирано во следниве деловни сегменти:

- рудник;
- фабрика.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 се како што следат:

	Рудник	Фабрика	Вкупно
<b>Година што завршува на 31 декември 2015</b>			
Продажба	886,824	117,885	1,004,709
Добивка/ (загуба) од редовно работење	358,809	(5,311)	353,498
Финансиски резултат, нето			(15,540)
<b>Добивка пред оданочување</b>			<b>337,958</b>
Данок од добивка			(36,910)
<b>Добивка за годината</b>			<b>301,048</b>
Останата сеопфатна добивка			-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>			<b>301,048</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2014</b>			
Продажба	946,827	226,207	1,173,034
Добивка од редовно работење	443,107	3,174	446,281
Финансиски резултат, нето			(24,180)
<b>Добивка пред оданочување</b>			<b>422,101</b>
Данок од добивка			-
<b>Добивка за годината</b>			<b>422,101</b>
Останата сеопфатна добивка			-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>			<b>422,101</b>

Сегментните средства и обврски на 31 декември 2015 и 2014 година се како што следи:

	Рудник	Фабрика	Вкупно
<b>31 декември 2015</b>			
Вкупно средства	1,037,893	414,597	1,452,490
Обврски	313,789	29,551	343,340
Инвестиции	56,645	5,922	62,567
<b>31 декември 2014</b>			
Вкупно средства	1,007,656	478,394	1,486,050
Обврски	334,338	55,368	389,706
Инвестиции	80,291	9,227	89,518

Продажбата по географски региони е како што следи:

	2015	2014
Македонија	56,512	51,748
Грција	572,442	695,153
Кипар	7,536	57,245
Балкан	21,659	29,434
Кина	183,588	152,185
Останати	162,972	187,269
	<b>1,004,709</b>	<b>1,173,034</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015  
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 29 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2015 година до одобрувањето на финансиските извештаи и Извештајот на Независните Ревизори, нема значајни настани за корекција на финансиските извештаи. Следниот настан е материјално значаен за објавување во финансиските извештаи:

На 02 февруари 2016, Националната Банка на Грција, сопственик на Stone Works Holding Cooperatief U.A. преку фондови раководени од својата подружница NBGI PE Limited, даде соопштение, објавувајќи ја, помеѓу другото, следнава информација:

“Национална Банка на Грција С.А. (“НБГ“ или “Банката“), направи конечен договор да продаде 100% од своето учество во единаесет Ограничени Партнерства (“Фондовите“) поседувани директно или индиректно од НБГ и управувани од страна на (“NBGI PE“) на фондови управувани од страна на Deutsche Bank Private Equity (“DBPE“) и Goldman Sachs Asset Management (“GSAM“) (во понатамошниот текст заедно наведени како “Купувачите“).

Одговорноста на раководството на Фондовите и основните инвестиции ќе продолжи да биде извршувана од страна на сегашниот раководен тим заедно со други личности назначени од страна на Купувачите, под ново раководство специјално создадено за тие потреби.

Комплетирањето на трансакцијата се очекува во рамките на првите шест месеци од 2016, и истиот е предмет на одобрување од страна на органот за финансиско однесување (FCA), антимонополските и антикорупциските власти. “

# Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за  
годината што завршува на 31 декември 2015





Grant Thornton

[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)